



**13.1**



**13.2**



## LEKS GROUP

**BG**

**София:** 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,  
**Варна:** тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77  
**Русе:** тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, **Плевен:** тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,  
**Велико Търново:** тел.: 062/603 883, бул. България 26, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,  
**Видин:** тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

## BEOLEKS

**SRB**

**Novi Beograd:** 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
 Bul. Arsenija čarnojevića 66

## SKOLEKS

**MK**

**Скопие:** 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б,  
**Битола:** 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б  
**Струмица :** 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

**APELL**  
soluzioni inossidabili



**ИНОКСОВИ МИВКИ**

**SUDOPERA OD INOKSA**


**САДОПЕРА ОД ИНОКС**

**BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ


**SRB** UPUTSTVO MONTIRANJA

**MK** ИНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖА


**8**



**9**



**10**




**11.1**




**11.2**



**12**



**5.3****6.1****6.2****6.3****7.1**

модел 1

**7.2**

модел 2

## СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте кухненските мивки с марката EUROLUX символ на качество и модерен дизайн.

Вашата мивка е изработена от висококачествена стомана и за да я запазите дълго време като нова, ние препоръчваме следното:

- Ежедневно и редовно почистване само с натурали почистващи препарати
- Не използвайте окисляващи продукти, остириета на ножове, абразивни гъби, абразивни почистващи препарати и домакински телчета
- Не използвайте химически препарати за почистване на сребро или други избелващи и дезинфекциращи препарати на основата на хлора или негови производни
- Не поставяйте горещи съдове върху мивката - това води до потъмняване на стоманата. Използвайте специални поставки от дърво или полиетилен, които предлагаме като аксесоари, за да поставяте върху тях нагрети съдове
- Не оставяйте в мивката изделия, които ръждят свят това води до образуването на петна, олющвания и въобще трайни щети върху покривния материал на кухненската мивка
- Не влачете домакински прибори и съдове по дъното на коритото или по повърхността на отцедника
- Не хвърляйте отвисоко тежки или остри предмети

### ВНИМАНИЕ!

- За отстраняване на петна, използвайте малко количество топъл оцет
- След използване на белина, изплакнете внимателно с вода
- След почистване на мивката, изплакнете внимателно и подсушете със суха кърпа

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

### I. МОНТАЖ НА МИВКА

#### Иноксови мивки SINPHONIA и AMALTHEA

- Поставете мивката обърната надолу на мястото, където ще бъде монтирана и очертайте мивката върху плота с молив /фиг.1/.
- Очертайте втора линия, вътрешна на първата на разстояние 10 mm. Изрежете отвор в плота по вътрешната втора линия. Ако производителя е поставил в окомплектовката шаблон, в този случай използвайте осигурения шаблон, за да изрежете отвор в плота /фиг.2/.
- Поставяне на уплътнителната лента:
  - Поставете уплътнението около лентата на работния плот, като го разтелеете равномерно по целия периметър (фиг. 6.1);
  - Вмъкнете мивката в отвора на работния плот (фиг.6.2);
  - Затегнете фиксиращите скоби и отстранете излишното уплътнение(фиг.6.3).
- Поставете фиксиращите щипки вертикално и ги завъртете така, че да фиксират в хоризонтална позиция /фиг.4/.
- При пластмасови щипки - те са конструирани за работа с плот с 30-40 mm. дебелина. Ако Вашия плот е по-тънък, поставете дървени подложки между плота и фиксиращите щипки така, че да го уплътните. След като поставите фиксиращи щипки на всеки един от ъглите на мивката, останалите ги разпределете по периметъра на мивката /фиг.5.1./.

- При метални щипки в зависимост от дебелината на работния плот, поставете фиксиращите щипки или в горните, или в долните отвори на планките /фиг. 5.2./.
- При кръгла мивка поставете фиксиращите щипки или скоби в подложките от долу на мивката /фиг.5.3./.

#### Иноксови мивки серия IRIS и KALEIDOS

- Минимален размер на шкафа 900мм
- Размери на отвора на работният плот 480 x 840мм за серията IRIS, 480 x 850мм
- При монтажа на мивката използвайте двата модела щипки предоставени в окомплектовката (фиг.7.1 и фиг.7.2.)
- По двете дълги страни на мивката в съответните позиции поставете щипките модел 1 (фиг. 8)
- Сглобете фиксиращите щипки модел 2 като вкарате двете щипки в двете удължения за щипки (фиг. 9 )
- На късите страни в случай, че няма страница от шкаф поставете шарнирните скоби без свръзки на съответните им позиции. В случай, че работният плот е много тъньк поставете шарнирната скоба със свръзка. (фиг.11.2). В случай, че на един от късите бордове има страница от шкаф се поставя 1бр от вече сглобените щипки модел 2 (фиг.10 и фиг 11.1).
- Поставяне на уплътнението виж т.1. Допълнително поставеното в окомплектовките на тези серии мивки дунапренено уплътнение се поставя на една от страните на мивката в случай, че е необходимо допълнително уплътняване.
- След като уплътнението и всички щипки са поставени на маркираните позиции, поставете мивката в работният плот (фиг.12).
- Затегнете щипки модел 1 като завиете винтовете им прилагайки умерена прогресивна сила.(фиг. 13.1 и 13.2)
- Захванете щипки модел 2 за кухненския шкаф като използвате самонарязващи винтове 4.5 x 18мм. Завийте винтовете прилагайки умерена прогресивна сила

#### ВНИМАНИЕ!

➤ Болтовете на фиксиращите щипки трябва да се затягат умерено и постепенно /първоначално леко завиване и в последствие затягане до край, но в никакъв случай не пренатягайте!/.

➤ Ако пренатегнете болтовете ще се получи деформация във формата на планката, което автоматично предизвика нейното разлепване.







➤ При затягане на болтовете се забранява употребата на електронни отверки.

#### II. МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ

- За да предпазите мивката от деформиране, поставете специален подсилващ материал в долната част на коритото на мястото, на което ще бъде монтиран смесителя.
- При мивки с по-малки размери е желателно да се монтират по-леки смесители.
- Свържете смесителя към водопровода.

#### III. МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- Предварително сглобете отводнителните елементи върху тезгях, при внимателно затягане на връзките и правилно поставяне на уплътнението. Монтирайте отводнителната конфигурация от мивката към мръсния канал.
- Проверявайте периодично за течове и при нужда затягайте допълнително.



## Inoksne sudopere serije IRIS i KALEIDOS

- Minimalna dimenzija škafa 900 mm
- Dimenzijske otvore na radnoj ploči 480x840mm za seriju IRIS, 480x850mm
- Prilikom montaže sudopere koristite oba modela žabica koja su sadržana u kompletu (fig. 7.1 i fig 7.2)
- Na dužim stranama sudopere u određenim pozicijama postavite žabice model 1 (fig. 8)
- Sastavite fiksirajuće žabice model 2 kada ubacite dve žabice u dva udubljenja za žabice (fig. 9)
- Na kraćim stranama u slučaju gde škaf nema stranicu postavite šarnirne stegе bez povezivanje na njihovim pozicijama. U slučaju da je radna ploča tanka postavite šarnirnu stegu sa povezivanjem (fig. 11.2). U slučaju da na jednoj od kraćih strana ima stranicu od škafa postavlja se 1 komad već sastavljenih žabica, model 2 (fig. 10 i fig. 11.1)
- Postavljanje dihtunga pog. t. I. Dopunski postavljeni dihtovanje u kompletu ovih serija sudopera, postavlja se na jednoj od strana sudopere u slučaju kada je neophodno dopunsko dihtovanje.
- Nakon što su dihtung i sve žabice postavljene na obeležanim pozicijama, postavite sudoperu u radnoj ploči (fig. 12)
- Zategnite žabice model 1 kada zavrnete njihove šrafove, koristeći umerenu snagu zatezanja (fig. 13.1 i 13.2)
- Prihvatićte žabice model 2 za kuhijskog elementa koristeći samo narezajuće šrafove 4.5 i 18mm. Zavrnite šrafove koristeći umerenu snagu zatezanja.

## UPOZORENJE!

\*Šrafovi na fiksirajućim žabicama treba da se zatežu umereno i postepeno (na početku lagano a nakon toga dotezanje do kraja ali ni u kom slučaju prenagljeni el. Zavrtkom.)

\* Ako prenapregnete šrafove prouzrokovate deformaciju držača i automacki prouzrokovate njeni ispadanje.

\*Pri zatezanju šrafova zabranjava se upotreba električne šrafilice.

## II MONTAŽA ČESME

\*Da biste zaštitili sudoperu od deformacije postavite specijalni podmaterijal(podlošku) na donji deo korita na mestu gde će biti montirana česma.

\*U slučaju sudopere sa manjim dimenzijsama poželjno jedna se montiraju lakše česme

\*Povežite česmu na cevi za dovod.

## III MONTAŽA SIFONA

- Sastavite sifon pažljivo dotežući delove i pravilno postavite na cev.
- Montirajte odvodnu konfiguraciju sudopere sa česmo na odvodni kanal
- Proverite povremeno isticanje , povremeno kapljivanje i u slučaju potrebe dotegnite naknadno sveznike.

## СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

Vi благодариме што ги одбравте кујнските садопери од марката EUROLUX симбол за квалитет и модерен дизајн.

Вашиот садопер е изработен од високо кавалитетен челик и за да го задржите неговиот изглед за подолго време како нов ние ви го препорачуваме следново:

- Секојдневно и редовно чистење само со природни средства за чистење.
- Не користете киселински производи, оштрици од ножеви, абразивни крпи и абразивни средства за чистење.
- Не користете хемиски средства за чистење на сребро или други средства за белење, како и дезинфекциони средства кои содржат хлор.
- Не оставяйте врели садови на површина на садоперот од тоа може да дојде до потемнување на челикот. Користете специјални подметнувачи од дрво или полиетелен, кои што ги предлагаме како додатна опрема.
- Не оставяйте во садоперот остатоци кои росуваат тоа може да доведе до образување на дамки и до трајни штети на покривниот материјал на садоперот.
- Не влечете домаќински прибори и садови по дното на коритото или по површината на отцедникот
- Не фрлајте од висина тешки или оштри предмети.

## ВНИМАНИЕ!

- За отстранување на дамки употребете мала количина на топол оцет.
- По користење на средства за чистење исплакнете внимателно со вода.
- По чистење на садоперот, исплакнете внимателно и избришете со сува крпа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА

### I. МОНТАЖА НА САДОПЕРОТ

#### Иноксови садопери серија SINPHONIA и AMALTHEA

- Поставете го садоперот свртен надолу на местото каде што треба да биде монтирана и оцртајте го садоперот на врвот на плочата со молив / слика 1 /.
- Оцртајте втора линија, внатрешна на првата на растојание од 10 mm. Направете отвор на плочата по втората внатрешна линија. Доколку производителот во комплетот ставил шаблон, во тој случај користете го шаблонот за да исечете отвор на плочата / слика 2 /.
- Поставување на заштитната лента:
  - Поставете ја заптивката околу лентата на работната површина, така што ќе ја развлечете рамномерно по целата обиколка (сл.6.1.)
  - Поставете го садоперот во отворот на работната површина (сл. 6.2.)
  - Затегнете ги фиксирачките куки и отстранете го вишокот од заптивката (сл.6.3.)
- Поставете ги шипките за фиксирање вертикално и завртете ги така да фиксираат во хоризонтална позиција / слика 4 /.
- Со пластичните шипки тие се конструирани за работа со плоча од 30-40 mm. дебелина. Доколку вашата плоча е потенка, поставете дрвена подлошка помеѓу плочата и шипките за фиксирање за да го пополните. Откако сте ги поставиле шипките за фиксирање на секој агол на садоперот, останатите распоредете ги по периметарот на садоперот / слика 5.1. /.

- Со метални шипки во зависност од дебелината на работната плоча, шипките за фиксирање поставете ги во горните или долните отвори на држачите / слика 5.2. /.
- За округол садопер поставете ги шипките за фиксирање или зацврстуваците во подлошките одоздола на садоперот / слика 5.3. /.

## Иноксови садопери серија IRIS и KALEIDOS

- Минимална големина на шкафот 900mm
- Димензии на отворот на работната површина 480 x 840mm за серијата IRIS, 480 x 850mm
- При монтажа на садоперот користете ги двата модели на штилки дадени во пакувањето (сл.7.1 и сл.7.2.)
- По двете долги страни на садоперот на соодветните позиции поставете ги штилшките модел 1 (сл. 8)
- Спојете ги фиксирачките штилки модел 2 така што ќе ги бутнете двете штилки во двете продолженија за штилки (сл. 9)
- На кратките страни во случај да нема страница од шкафот поставете ги шарнирните куки без врски на нивните соодветни позиции. Во случај кога работната површина е мнигу тенка, поставете ја шарнирната кука со врска. (сл.11.2). Во случај ако на еден од кратките работи има страна од шкаф се поставува едно парче од веќе споените штилки модел 2 (сл.10 и сл. 11.1).
- Поставување на заптивката (дихтунгот) - види т.и. Дополнително поставеното во пакувањето на тие серии мијалници дунапренско заптивање се поставува на една од страните на мијалникот во случај ако е потребно дополнително заптивање.
- Откако заптивките и сите штилки се поставени на маркираните позиции, поставете го мијалникот на работната површина (сл.12).
- Затегнете ги штилките модел 1 така што ќе ги притегнете нивните завртки применувајќии умерена прогресивна сила. (сл. 13.1 и 13.2)
- Прицврстете ги штилките модел 2 за кујнскиот шкаф со користење на самонарезувачки завртки 4.5 x 18mm. Притегнете ги завртките применувајќии умерена прогресивна сила.

## ВНИМАНИЕ!

➤ Затегнувачите на штилките за фиксирање треба да се затегнат внимателно и постепено / на почеток лесно затегнување се до последното затегнување до крај, но пазете да не ги престегнете !/

➤ Доколку ги престегнете затегнувачите, ќе дојде до деформација на формата на држачите, кое автоматски ќе предизвика нивно одлепување.

➤ При затегнување на затегнувачите се забранува употреба на електронски штрафилици.

## II. МОНТАЖА НА БАТЕРИЈА (ЧЕШМА)

- За да не дојде до деформирање на садоперот, ставете специјален појачувачки материјал на долната страна на коритото, на местото на кое ќе биде монтирана чешмата.
- На садопери со помали размери пожелено е да се монтираат чешми со помала тежина.
- Поврзете ја чешмата со водоводниот одвод.

## III. МОНТАЖА НА ОДВОДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

- Предходно склопете ги одводните елементи со внимателно затегнување на врските и правилно поставување на подметката. Монтирајте ја одводната конфигурација на садоперот во одводниот канал.
- Проверувајте повремено да не има истекување и по потреба дополнително затегнувајте.

## SAVETI ZA UPOTREBU

Zahvaljuje vam se što ste izabrali sudoperu sa markom Eurolux symbol kvaliteta I modernog dizajna.

Vaša je sudopera napravljena od visoko kvalitetnog materijala I da biste očuvali , preporučujemo:  
\*Svakodnevno I redovno čišćenje samo sa neutralnim sredstvima I preparatima.

\*Ne koristite kisele proizvode , oštice noževa , abrazivna sredstva I preparate , čelična žica za ribanje .

\*Ne koristite hemijske preparate za čišćenje srebra ili druge preparate za izbeljivanje I dezinfekciju, čija je osnova hlor ili njegovi produkti.

\*Ne postavljajte vrele sudove na površinu, to dovodi do potamnjivanja sudopere.

\*Koristite podmetače od drveta ili poli etilena које предлаžemo као dodatke да би сте поставили загрејане судове.

\*Ne ostavljajte u sudoperu delove који rđaju , to dovodi do formiranja kamenac, trajna оштећења покривног материјала кујнске sudopere.

\*Ne vučite кујнски прибор I судове по дну корита или површини оcedivačkog dela.

\*Ne bacajte sa visine ошtre predmete.

## UPOZORENJE!

- Za odstranjanje каменца користите малу количину , toplog sirčeta.
- Nakon коришћења избелјивача , исприте паžljivo са водом,
- Nakon чиšćenja sudopere исприте је паžljivo I осушице сувом крпом.

## PUTSTVO ZA MONTAZHU

### 1.MONTAŽA SUDOPERE

#### Inoksne sudopere serije SINPHONIA I AMALTHEA

• Postavite sudoperu okrenutu prema доле на место де ће бити монтирана I iscrtajte njen обим на површини пластика са оловком (figura 1)

• Iscrtajte другу линију унутар прве на растојању од 10mm .

• Isecite отвор у пластици на другој линији ( unutrašnjoj) ако је производач dao u kompletu шаблон у том случају искористите тај шаблон да би сте иsekli отвор у пластици ( figura 2)

• Postavljanje dihtung trake:

– Postavite dihtung traku oko rupe na radnoj ploči, rasporedujući je ravnomerno po obodu (fig. 6.1).

– Ubacite sudoperu u otvoru na radnoj ploči (fig. 6.2)

– Pritegnite fiksirajuće stege i odstranite nepotrebni višak dihtovanja (fig 6.3.)

• Postavite fiksirajuće жабице вертикално I okranite тако да се fiksiraju u horizontalnom положају ( fig.4)

• U slučaju plastičnih жабица , one su konstruisane за rad sa pločom debljine 30-40mm .

• Ako je vaša ploča танка postavite дрvene подлошке између плата I fiksirajućih жабица тако да је učvrstite.

• Nakon postavljanja fiksirajućih жабица на сваком углу sudopere остale rasporedite по обиму sudopere fig 5.1

• U slučaju metalnih жабица u zavisnosti od debljine radne ploče postavite fiksirajuće жабице ili u горњи или у доне отворе fig 5.2

• U slučaju okrugle sudopere postavite fikstirajuće жабице или stege sa подлошкама sa donje strane sudopere fig 5.3